



СТОПАНСКА КОМОРА
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER
OF NORTH MACEDONIA

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОМАШНИ МАКЕДОНСКИ КОМПАНИИ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИНЦИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Бр.15-100/1
26.1.2023 година

ПРЕДМЕТ:
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОМАШНИ МАКЕДОНСКИ КОМПАНИИ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИНЦИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Проект: Поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција/ Private Sector Regional Integration Support Activity имплементиран од Стопанската комора на Северна Македонија и поддржан (ко-финансиран) од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) согласно Договор за соработка Бр. 72016522СА00001

Проектна активност: Поддршка на македонски компании за интернационализација и интеграција во регионалните и глобалните синџири на снабдување

Цел: Зголемување на конкурентноста на македонските компании и нивно подобро позиционирање во регионалните и глобалните синџири на снабдување

Основ за обезбедување на поддршката: Договор

Вид на поддршка: Услуги/ Техничка поддршка

Времетраење на поддршката: Шест месеци

Датум на објава на повикот: 26.1.2023 година

Краен рок за аплицирање: 24.2.2023 година

Рок на важност на апликацијата: 90 дена

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Партнерска држава.....2
2. Договорен орган.....2
3. Основни информации.....2
4. Вид на постапка..... 2

АКТИВНОСТИ И ЦЕЛИ

1. Цел.....3
2. Активности.....3

БАРАЊА ЗА АПЛИКАНТИТЕ

1. Критериуми за евалуација и бодување.....3
2. Потребни документи за комплетна апликација.....3

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Партнерска држава:

Северна Македонија

2. Договорен орган:

Стопанска комора на Северна Македонија
„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје

Контакт лице:

Билјана Пеева-Ѓуриќ, Проектен менаџер

Телефон: +389 2 3244 034

Е-адреса: biljana@mchamber.mk

3. Основни информации:

Стопанската комора на Северна Македонија отпочна проект за поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција/ Private Sector Regional Integration Support Activity кофинансиран од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД).

Целта на проектот е да ја поддржи регионалната економска интеграција на бизнисот во Северна Македонија. Во насока на остварување оваа цел и следење на промените во регионалното опкружување, УСАИД развива нови партнерства каде приватниот сектор е во фокусот и заедно со УСАИД треба да има катализаторна улога да го поттикне проширувањето на регионалните и западните пазари.

Генералната констатација е дека македонските компании се соочуваат со ниска извозна конкурентност, делумно поради ограничените маркетинг капацитети за пристап до странските пазари, недостатокот на посветеност на дигиталната трансформација на деловните процеси, ограничени кадровски капацитети за менаџирање на извозни активности, недоволно познавање на регулативата и условите за пристап до одредени пазари, како и, нецелосно спроведување на меѓународните стандарди за квалитет. Сето ова ги намалува можностите на македонските компании за зголемување на извозните активности и за поголема интеграција во регионалните и глобални синџири на снабдување.

Поради тоа, се наметнува потреба за поддршка на македонските компании со цел нивна интернационализација и интеграција во регионалните и глобалните синџири на снабдување.

Проектната активност за поддршка на избраните компании ќе се имплементира од Стопанската комора на Северна Македонија во соработка со Меѓународниот институт за бизнис анализа (ИИВА) – Скопје.

4. Вид на постапка:

Отворен јавен повик за прибирање апликации од заинтересирани компании објавен на веб страната на Стопанската комора на Северна Македонија

Изборот на компаниите ќе се врши во една фаза (без претходна пре – селекција) од страна на Комисија за евалуација формирана во рамки на проектот врз основа на утврдените критериуми во овој повик и доставени апликации од страна на компаниите.

Начин на аплицирање:

Заинтересираните компании треба да аплицираат со пополнување на следниот [формулар](#).

Пополнетите формулари се доставуваат до контакт лицето м-р Ивана Анчев, администратор на проектот.

Контакт: е-адреса: ivana@mchamber.mk

Телефон: (0) 23 24 40 51

Апликантите ќе добијат повратна порака за успешно примена апликација од администраторот на проектот.

АКТИВНОСТИ И ЦЕЛИ

1. Активности

Техничка и консултантска поддршка за компании кои имаат реален потенцијал за соработка со странските компании регистрирани во Република Северна Македонија и вклучување во нивниот синџир на снабдување преку поддршка на индивидуални Б2Б релации, преку изготвување на анализа за начинот и можностите за деловна соработка помеѓу македонската компанија и компанијата со странски капитал, како и план за организационо подобрување на техничките и менаџмент капацитети и потребата од инвестиции.

Поддршката може да опфати само компании чија дејност не се однесува на стоки и услуги кои не се подобни за набавка согласно со [Правилата за подобност за набавка на стоки и услуги на УСАИД / USAID ELIGIBILITY RULES FOR PROCUREMENT OF COMMODITIES AND SERVICES \(2020\)](#).

2. Цели

Целта е полесно интегрирање на домашните компании во синџирите на снабдување на странските инвеститори во земјава, а во насока на јакнење на конкурентноста на домашните компании и нивен економски раст. Крајната цел е да се поддржат избраните компании во нивните напори за проширување на пазарите преку вмрежување со странските инвеститори, како и размена на знаење и искуство.

БАРАЊА ЗА АПЛИКАНТИТЕ

1. Критериуми за евалуација и избор на компании и бодување

Критериум	Бод
Производни капацитети	40
Стандарди за квалитет	35
Можност за прилагодување на производот на пазарните потреби	25
Вкупно	100

Во случај на ист број на освоени бодови во фазата на евалуација, предност ќе имаат компании членки на Стопанската комора на Северна Македонија.

Исполнувањето на критериумите ќе се оценува врз основа на податоците наведени во формуларот кој го пополнуваат апликантите и производното портфолио.

2. Потребни документи за комплетна апликација

- Тековна состојба издадена во последните шест (6) месеци;
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган издадена во последните шест (6) месеци;
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган издадена во последните шест (6) месеци;
- Производно портфолио;
- План за можна соработка со СДИ (100 збора);
- Копија од важечки сертификат за стандард (доколку има);
- Пополнет формулар.

Контакт информации:

Адреса: „Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје

Контакт лица

Билјана Пеева-Ѓуриќ, Проектен менаџер
Телефон: +389 2 3244 034
Мобилен: +389 72 236 710
Е-адреса: biljana@mchamber.mk

м-р Михајло Донеv, Оперативен менаџер
Телефон: +389 2 3244 067
Мобилен: +389 75 295 062
Е-адреса: mihajlo@mchamber.mk